



Купувај мудро!

БЕНЕФИЦИИ:

- Личен и професионален развој
- Пријатна работна атмосфера
- Регрес, речиси 3 пати поголем од законски пропишаниот
- Колективно осигурување
- Бонус за препорачан пријател за работа
- Слободен ден за роденден
- Слободен ден за лојалност
- Ваучер за склучен брак
- Ваучер за спортска опрема
- Картичка за спорт
- Пакет за новороденче
- Училишен пакет производи
- Пакет производи за верски празници согласно вероисповест
- Попуст за одмор во хотел Village (Охрид)
- Подарок за денот на жената
- Новогодишни пакетчиња за деца до 10г.



- @Kam.Market
- @kammakedonija
- @kam.market-mk
- @KAM MARKET

КАМ доо е најголем синџир на маркети во Македонија кој ги применува основните принципи на хард дисконт: Висок квалитет и постојано ниски цени. Присутни сме во три земји со повеќе од 100 продавници, а успехот на компанијата го обезбедуваат 1.400 вработени кои посветено и професионално ја извршуваат својата работа.

Бараме амбициозни вработени и нудиме возбудливи задачи и проекти во динамична и интернационална средина, и со цел зголемување на административниот тим, бараме личност која ќе се придружи на нашиот тим на позиција:



аплицирај веднаш
personal@kam.mk

АСИСТЕНТ

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД НАШИОТ #КАМТИМ

Ваши задачи:

- Изработка на периодични пресметки и извештаи за интерни потреби
- Изготвување на неделни/месечни извештаи за спроведени активности
- Селекција и класификација на електронската и хартиена документација, примање и испраќање на пошта
- Учествување во процесот на изработка на месечни, квартални и годишни извештаи
- Присуство на интерни состаноци, изработка на записници по потреба
- Анализа на дневни информации и извештаи
- Изработка и подготовка на извештаи, планови и предлог проекти
- Координација и комуникација со останатите сектори во компанијата
- Други работни обврски од доменот на работење по налог на претпоставен

Вашиот профил:

- ССС (средно образование)
- Предност ќе имаат кандидати со минимум 2 години работно искуство во администрација
- Јаки организациски, комуникациски вештини, можност за работа со роковии под притисок
- Силно развиени аналитички способности, навремено и прецизно анализирање и зивестување
- Одлично познавање на најчесто користени софтверски решенија-МС Оффице
- Високо развиена способност за координирање на трошоци и економичност, способност за разрешување на проблеми
- Одлични интерперсонлани и комуникациски способности, пишани и усни за ефикасна интеракција со персоналот и другите сектори

Ние Ви нудиме:

- Предвидена атрактивна плата + дополнителен бонус, зависно од успешноста во извршувањето на работните задачи;
- Обемно воведување во работата со обука која ветува напредок и успех во работата. Интензивно ќе бидете обучувани од ментор и ќе се запознаете со инструменти кои подоцна ќе Ви бидат потребни при самостојно извршувањето на Вашите деловни задачи
- Многу бенефиции за сите вработени
- Работа во интернационална компанија, динамично работење исполнето со новипредизвици и можности за стекнување нови искуства, вештини и напредување во кариерата.

Ако сакаш да си дел од најмоќниот #КАМТИМ сподели ги твоите вредности со нас и пријави се:

преку нашата веб-страница: www.kam.com.mk/kariera
или на адреса: **КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, Р. С. Македонија**
или директно во некој од нашите маркети

